



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), член 68 став 1 и член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007) и точка 47 од Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2008 и 31/2009), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009)

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. Во глава I точка 1, после зборовите: „(образец КА)“, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „којшто е составен дел на ова Упатство.“

2. Во глава II точка 3 се додава нов став 2 којшто гласи:

„Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се прикажуваат како посебни позиции во рамките на делот I (ред бр. 7) и делот II.B, при што се прикажува нивната објективна вредност (номинална вредност коригирана за премијата или дисконтот и ефектите од промените во објективната вредност).“

3. Во глава II точка 4 алинеја 1 се менува и гласи:

„- Делот I - „класификација на изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа“ се пополнува според категоријата на ризик во којашто е класифицирана изложеноста (редови бр. 2, 3, 4, 5 и 6 од овој дел). Во редот бр. 1 од овој дел се внесуваат изложеностите на кредитен ризик за коишто, согласно со точката 26 од Одлуката, банката не е должна да ја оцени можноста за загуба поради кредитен ризик на групна основа. Во редот бр. 7 се внесуваат вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба за коишто банката, согласно со Одлуката, оценила дека постои загуба поради кредитен ризик или за коишто не е должна да ја оцени можноста за загуба поради кредитен ризик на групна основа.“

4. Во глава II точка 4 алинеја 2, зборовите: „(А. Портфолио на мали кредити) и сите потпортфолија на група слични финансиски инструменти (Б. Слични финансиски инструменти) со наведување на сродноста според која се групирани изложеностите на кредитен ризик во одделни хомогени потпортфолија“, се заменуваат со зборовите: „(А. Портфолио на мали кредити),

сите потпортфолија на група слични финансиски инструменти, согласно со точка 26 од Одлуката (Б. Слични финансиски инструменти) и сите должнички хартии од вредност расположливи за продажба коишто, согласно со Одлуката, банката може да ги класифицира на групна основа (В. Вложувањата расположливи за продажба), со наведување на сродноста според којашто се групирани изложеностите на кредитен ризик во одделни хомогени потпортфолија“.

5. Во глава II точка 5 алинеја 1, по зборовите: „во денари“, се додаваат зборовите: „и во денари со валутна клаузула“, а по зборовите: „спорните побарувања“ се додаваат запирка и зборовите: „акумулираната амортизација“.

По ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„Депозитите по видување и тековните сметки кај други банки се внесуваат во колоната бр. 3, само доколку можат да се наплатат на прв повик.“

6. Во глава II точка 5 алинеја 2, по зборовите: „спорните побарувања“ се додаваат запирка и зборовите: „акумулираната амортизација“.

7. Во глава II точка 5 алинеја 3, по зборовите: „спорните побарувања“ се додаваат запирка и зборовите: „акумулираната амортизација“.

8. Во глава II точка 6, зборовите: „на кои се евидентира“ се заменуваат со зборовите: „на коишто банката ги евидентира акумулираната амортизација и“.

9. Во глава II точка 9 став 3, зборовите: „на кои е евидентирана“ се заменуваат со зборовите: „на коишто банката ги евидентира акумулираната амортизација и“.

10. Во глава II, по точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12. Во колоната бр. 11 - „акумулирана амортизација“, се внесува износот на акумулираната амортизација за секоја одделна категорија ризик, односно за секое одделно потпортфолио. Оваа колона го опфаќа соодветниот дел од сметките 13, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48 и од класата 5 на коишто банката ја евидентира акумулираната амортизација на одделните побарувања.“

11. Точките 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 стануваат точки 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

12. Во глава II точка 12, којашто станува точка 13, бројот: „11“ се заменува со бројот: „12“.

13. Во глава II точка 13, којашто станува точка 14, бројот: „12“ се заменува со бројот: „13“, а зборовите: „колоната бр. 11 и колоната бр. 10“ се заменуваат со зборовите: „колоната бр. 12 и разликата на износите од колоните бр. 10 и 11“.

14. Во глава II точка 15, којашто станува точка 16, се менува и гласи:

„Редовите бр. II, III и IV се еднакви на збирот на одделните потпортфолија на мали кредити, на слични финансиски инструменти и на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба коишто се класифицираат на групна основа.“

15. Во глава II точка 16, којашто станува точка 17, редниот број: „IV“ се заменува со реден број: „V“, а зборовите: „сите потпортфолија на мали кредити и на слични финансиски инструменти (збир на редовите бр. II и III)“ се заменуваат со зборовите: „износите од редовите бр. II, III и IV“.

16. Во глава II точка 17, којашто станува точка 18, редниот број: „V“ се заменува со реден број: „VI“, а зборовите: „редовите бр. I и IV“ се заменуваат со зборовите: „редовите бр. I и V“.

17. Образецот КА се заменува со нов Образец КА.

II. Ова Упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10
17.06.2009 година
Скопје

м-р Петар Гошев
г у в е р н е р